

СРЕДА, 21 МАРТ 2018, 11:41:19

НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕРВИС МУЛТИМЕДИЈА **ТИКЕР** ОТ СЕРВИСИ И УСЛУГИ

Насловна **Тикер** Обука за работа со деца и млади во социјален ризик

## Обука за работа со деца и млади во социјален ризик

Препорачај 0

среда, 18 октомври 2017 07:43



Скоје, 18 октомври 2017 (МИА) - Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје заедно со партнерски организации од регионот и од Европа, здружени во Мрежа за зајакнување на деца и млади во ризик, спроведуваат обука за состојбата и политиките поврзани со деца и млади во социјален ризик во Македонија и на Балканот.

Обуката за работа со деца и млади во социјален ризик е поддржана од ЕУ. Наменета е за експерти и практичари од државни институции и граѓански организации од Македонија, Албанија, Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои се посветени на заштита на правата и обезбедување на услуги за поддршка на деца и млади кои употребуваат дроги, кои се во конфликт со законите, кои доаѓаат од семејства кои употребуваат дроги или се во конфликт со законите, кои живеат на улица, се без родителска грижа, како и деца и млади Роми. [cкс/са/07:43](#)

###

Сите права се задржани. Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Македонската информативна агенција.

Најнови вести

### ФОТО СЕРВИС



Судење за случајот „Тенк“



Реформи во јавна администрација



МНР Димитров - прес



Прес-конференција на премиерот Заев

повеќе

### МОЗАИК



### ТИКЕР

#### 11:40 | Адам Загајевски од Полска добитник на Златен венец на СВП

Адам Загајевски од Полска е добитник на Златен венец на 57. Струшки вечери на поезијата, соопшти Дир...

#### 11:34 | Нигерија: Од 110 киднапирани девојчиња дел од нив се вратени дома

Џихадисти од Боко Харам ослободија 76 од 110 девојчиња, кои минатиот месец беа киднапирани од едно м...

#### 11:31 | Пратеници во косовскиот Парламент заспаа на седница

Дека синоќешната дебата за демаркацијата на границата со Црна Гора во косовскиот Парламент, поради п...

#### 11:20 | Се самоуби осомничениот за бомбашките напади во Тексас

Човекот осомничен за серијата бомбашки напади во Тексас се разнел себеси со активирање експлозивна на...

#### 11:11 | Трамп: Се надевам дека Саудиска Арабија ќе им даде дел од богатството на САД

Саудиска Арабија е многу богата земја и се надевам дека дел од богатството ќе им го даде на САД во ф...



Click to enable Adobe Flash Player



историјата, Нејмар, по опер...



**Белиот слој на чоколадата не е штетен**

Често се случува, и покрај тоа што не е поминат ро...



**Ринго Стар стана витез**

Тапанарот на легендарните „Битлси“, Ринго Стар, де...



**Што не е во спр...**

Интеграцијата на Република во Македонија...



**Димитров: Има разлики меѓу македонската ...**

Претставник на македонското Министерство...



**Што содржи македонската нацрт-спогодба в...**

Грчката Нацрт-спогодба која содржи предл...

Најгоре

СЕКЦИИ [Македонија](#) [Регион](#) [Свет](#) [Бизнис](#) [Култура](#) [Спорт](#) [Магазин](#) [Инфо сервис](#) [Мозаик](#) [Журнал](#) [Фото сервис](#)  
 АЛАТКИ [Андроид](#) [iOS](#) [Компјутер](#) [Мобилен](#) [Курсна листа](#) [Корисни линкови](#) [Мапа на страницата](#)  
 ЗА НАС [За МИА](#) [Импресум](#) [Услови за користење](#) [Изјава за приватност](#) [Copyright](#) [Маркетинг](#) [Пишете ни](#)  
 СЛЕДИ НЕ [Facebook](#) [Twitter](#) [RSS](#) [Flickr](#) [Youtube](#)

[Почетна](#) [Општествена одговорност](#) [Билтени](#) [Јавни набавки](#) [Информации од јавен карактер](#) [ISO 9001:2008](#) [ISO 14001:2004](#) [OHSAS 18001:2007](#)

МИА © 2012 • Македонска информативна агенција

Смени верзија:

Сите права се заштитени. Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Македонската информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251а од КЗ на Република Македонија. Правен консултант и застапник: Адвокат [Слаѓана Серафимова](#).